



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 18 мај 1992

Скопје

Број 31

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изнесува 12.000 денари. Овој број чини 300 денари. Жиро сметка 40100-603-12498

588.

Врз основа на чл. 63, а во врска со чл. 59 став 1 точка 5 и став 2 и член 64 став 2 од Законот за избор и отповикување на пратеници и одборници, претседателот на Собранието на Република Македонија, на ден 14 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборната единица бр. 88 општина Штип се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

II

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 јуни 1992 година.

III

Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната комисија на изборната единица бр. 88 општина Штип под грижата на Републичката изборна комисија.

IV

Решението влегува во сила со денот на донесувањето од кога почнуваат да течат и роковите определени со Законот за преземање на изборните дејствија.

V

Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2086
14 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

589.

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1992 ГОДИНА

I

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1992 година во износ од 500.000.000 денари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

во денари

1. – Подигање на вештачки ливади, производство на семе од еспарзета и инвентаризација на високопланинските пасишта 50.000.000
2. – Поттикнување на развојот на сточарството, рибарството и пчеларството 171.000.000
3. – Финансирање на изградба на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за развој на земјоделството 160.000.000
4. – Унапредување на индивидуалното земјоделство 114.000.000
5. – Недоволно предвидени износи на средствата за точките 1,2,3 и 4 5.000.000

II

1. – Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во износ од 50.000.000 денари ќе се користат за општествени и индивидуалниот сектор за подигање на околу 1.800 ха вештачки ливади како и инвентаризација на високопланински пасишта.

2. – Распоредот на средствата за набавка на семе по корисници ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на барања на земјоделските производители.

3. – Правење на тревни смеси од повеќе видови треви, паковање во единица за затревување на еден декар, дотур на семенски материјал до индивидуалните земјоделци како и давање на стручно упатство за подигање на вештачки ливади ги врши РО Институтот за земјоделство во координација со Земјоделскиот факултет.

4. – Инвентаризацијата на високопланинските пасишта ќе ја врши соодветна научна институција.

III

1. – Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во износ од 171.000.000 денари ќе се користат за следните мерки и тоа:

субвенции
по грло

Вкупно
денари

1

2

3

1. – ГОВЕДАРСТВО

1.1. – Субвенција за добиени

телиња по пат на вештачко
осеменување на крави со
сперма од бикови кои имаат
РПВ за млеко на 100

80% од износот на
цената на веш.осе-
менување

42.000.000

1	2	3
1.2.-Субвенција за набавка на бикови од племенити раси за индивидуален сектор	50 % од пазарната вредност	2.500.000
1.3.-Субвенција за набавката на крави или стелни јуници од оберинталска раса за формирање на втор репроцентар	50% од пазарната вредност	12.000.000
1.4.-Партиципација во работењето на репроцентарот за оберинталско говедо		3.500.000
1.5.-Субвенција за набавка на сперма од елитни бикови /од увоз/ за реализација на Републичката одгледувачка програма	80% од цената	2.000.000
Вкупно:		62.000.000
2.- ОВЧАРСТВО		
2.1.-Субвенција за набавка на висококвалитетни овни од виртембешка раса оригинали /од увоз/	80% од вредноста	2.000.000
2.2.-Субвенција за набавка на оригинални овни од расата Виртемберг /од домашно производство/	50% од вредноста на испорачани грла	13.000.000
2.3.-Субвенција за одгледување на машки јагниња од Виртемберг во репроцентрите, наменети за овни во 1993 година /аванс/	100% од кланичната вредност	18.000.000
2.4.-Учество во набавка на приплодни грла од расата аваси	80% од вредноста на увезените грла	1.000.000
Вкупно:		34.000.000
3.- КОЗАРСТВО		
3.1. Субвенција за набавка на приплодни грла од благородни раси /од увоз/ за потребите на репроцентар	50% од вредноста на увезените грла	12.000.000
3.2.-Субвенција за набавка на педигрирани грла за приплод	30% од вредноста	1.500.000
Вкупно:		13.500.000
4.- СВИЊАРСТВО		
4.1. Субвенција за репроцентар по свињарство		13.000.000
Вкупно:		13.000.000

1	2	3
5.- ЖИВИНАРСТВО		
5.1.- Субвенција за набавка на приплоден материјал од живина		7.400.000
Вкупно:		7.400.000
6.- КОЊАРСТВО		
6.1.- Субвенција за набавка на машки приплодни грла-пастуви	70% од вредноста	800.000
6.2.- Партиципација за редовно работење на ергелата "Вита-чево" Кавадарци		8.000.000
Вкупно:		8.800.000
7.- РИБАРСТВО		
7.1.- Субвенција за набавката на рибен подмладок за порибување на риболовни ревири		3.000.000
7.2.- Субвенција за одгледување на риби од автохтона пастрмка во рибници до конзумна големина		500.000
Вкупно:		3.500.000
8.- ПЧЕЛАРСТВО		
8.1.- Субвенција за набавка на пчелни семејства-нуклеуси	40% од вредноста	8.500.000
8.2.- Субвенција за набавка на матици	40% од вредноста	500.000
8.3.- Учество во финансирањето на репроцентар за пчеларство	50% од вредноста на едно пчелн.семејст.	2.000.000
Вкупно:		11.000.000
9.- ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
9.1.- Субвенција за кастрирање на:		
а/ бикови	50% од цена за кастрирање	200.000
б/ пастуви	50% од цена за кастрирање	400.000
9.2.- Финансирање на Макропроект IV		4.000.000
9.3.- Координација на регионалните служби за матичното книговодство		3.000.000

1	2	3
9.4.- Субвенција за набавка на калифорниски глисти	80% од вредноста	200.000
9.5.- За исплатување на обврски од програмата за поттикнување на земјоделството во 1991 година за изработка на студии, програми и слично и за недоволно предвидени намени		10.000.000
Вкупно:		17.800.000
СЕ ВКУПНО:		171.000.000

IV

1. - Средствата од дел I точка 3 од оваа програма во износ од 160.000.000 денари ќе се користат за финансирање на изградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање на проточни води, и мали хидромелиоративни системи за наводнување на земјоделските култури кои се распоредуваат за:

- Учество во изградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање на проточни води и мали хидромелиоративни системи до 145.000.000 денари.
- учество во изготвување студиска и друга документација за утврдување на приоритетни мерки и објекти за уредување на режимот на водите и рационално искористување на водите, вклучувајќи и изградба на брани за мали акумулации, особено на водите во пограничните региони и друго, како и за спроведување и контрола на програмата 15.000.000 денари

2. - Средствата од дел IV точка 1 на оваа програма можат да се користат за учество во финансирањето на изградбата на објектите. Во пресметковната вредност на објектите влегуваат и средствата за истражни работи и средствата за изготвување на инвестиционо-техничка документација.

Право на користење на средствата на овој дел од програмата имаат водостопанските, земјоделските и други претпријатија кои со непосредните водокорисници постигнале спогодба за изградба и искористување на водата од објектите утврдени во дел IV точка 1 на оваа програма.

Предимство при одобрување на овие средства имаат оние објекти чија економска оправданост е понагласена.

V

1. - Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 100.000.000 денари ќе се користат за субвенционирање, односно регресирање на активностите за зголемување на индивидуалното земјоделско производство.

Овие средства се распределуваат по единица мерка за следните намени:

Ред. бр.	Намена	% од вредноста на мерката	Вкупно денари
1	2	3	4
СТОЧАРСТВО:			
1.	Сило јами фолија	60	900.000
2.	Сило јами тренч	60	600.000
Вкупно:			1.500.000
ПОЛЕДЕЈСТВО:			
3.	Дем.опити со примена на најнови сознанија	100	5.400.000
Вкупно:			5.400.000
ГРАДИНАРСТВО:			
4.	Произ. демонст. агротехнички и сортни опити со нови сорти домати и други градинарски култури	100	900.000
5.	Опити со средства за заштита на растенијата во градинарството	100	900.000

1	2	3	4
6. Опити со разни видови обоени фолии	100	400.000	
Вкупно:		2.200.000	
ОВОШТАРСТВО			
7. Разни видови овошни садници за ридско-планински подрачја подигнати најмалку на 0,3 ха	30	2.500.000	
8. Рибизли, малини, капини, шипки	30	160.000	
9. Лешник и селекциониран орех	30	240.000	
10. Калемен орех	30	400.000	
11. Актинидија	30	200.000	
12. Демонстративни опити со заштита	100	450.000	
Вкупно:		3.950.000	
ЛОЗАРСТВО			
13. Лозови калеми за производ на високо квалитетни бели и црни вина	30	6.000.000	
14. Демонстративни опити со заштита	100	450.000	
Вкупно:		6.450.000	
ПОСЕБНИ МЕРКИ			
15. Земјоделска механизација за демонстрација			
-четвороредна сеалка со окопни култури	100	3.150.000	
-21-редна житна редосеалка	100	4.465.000	
-еднореден силокомбајн	100	4.480.000	
-опитен универзален комбајн	100	14.000.000	
Вкупно:		26.095.000	
ОПШТИ МЕРКИ:			
16. Републички и општински натпревари за високи приноси	100	3.000.000	
17. Републички тракторски натпревари	100	500.000	
18. Републичка манифестација ден на пченица и пченка	100	800.000	
19. Земјоделско образование и пропаганда		6.000.000	
20. Меѓународен саем "Скомеса" 92		800.000	
21. Извештајно прогнозна служба		1.200.000	
22. За работа на сортна комисија и комисија за заштита		200.000	
23. Обезбедување услови за теренска работа		18.000.000	
24. Уредување на деловен простор		15.000.000	
25. Набавка на техничка опрема		4.000.000	

1	2	3	4
26.	Производство на исходен семенски материјал, безвирусен посадочен материјал, карантински полиња, банка на растителни гении, интелектуални услуги и за недоволно предвидени намени		18.905.000
	Вкупно:		68.405.000
	СЕ ВКУПНО:		114.000.000

Приоритет при користењето на субвенциите – регресите по гранки и намени имаат земјоделците од ридско-планинските подрачја.

VI

1. – Исплатувањето на средствата од оваа програма по корисници ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесени барања.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма со поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

2. – Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа програма ќе донесе поблизок пропис за начинот на остварување на правото за користење на средствата утврдени со дел III на оваа програма.

590.

Врз основа на член 5 од Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во 1992 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/92), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА

1. Остварувањето на правото на надоместок на дел од каматата на банките (корисници на надоместокот на каматата), се врши согласно со Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во 1992 година, а според постапката определена со ова упатство.

2. Корисниците на надоместокот на каматата го поднесуваат барањето до Службата на општественото книговодство во рок од три месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

3. Кон барањето за признавање на надоместок на камата корисниците на надоместокот на каматата се должни да поднесат:

1) препис од договорот за кредит, според кој може да се установи изворот на средствата, каматата и условите на дадениот кредит, а кој се поднесува при првата пресметка, како и друга документација врз основа на која може да се утврди правото на надоместок на каматата; и

2) пресметка на надоместокот на дел од каматата со потребните податоци за секој кредит (за корисникот на кредитот, за намената на кредитот, датумот на одо-

3. – Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа програма од дел I точка 1, 3 и 4 се утврдуваат со договор што ќе се склучи помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

4. – Контрола врз наменското користење на средствата од страна на корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VII

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 23-1478/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

брувањето на кредитот, состојбата на должењето, рокот на стасаноста на кредитот, времето за користењето и др.).

4. Службата на општественото книговодство, по извршената контрола на оправданоста на барањето за признавање на надоместок на дел од камата заедно со записникот од извршената контрола, ја доставува документацијата од точка 3 на ова упатство до министерот за финансии во рок од 30 дена од денот на приемот на документацијата.

5. Надоместокот на каматата се пресметува тримесечно, а се исплатува во рок од три месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

6. Ако во користењето на определени намени учествуваат повеќе корисници на надоместок на камата, правото на надоместок на дел од каматата го остваруваат сразмерно на нивното учество во кредитирањето.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-3751/1
4. мај 1992 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Методија Тошевски, с.р.

591.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4,51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Драмскиот театар во Скопје, се именуваат:

НАДЕЖДА ЕФТИМОВА, економист, раководител на сектор во РО „Македонија Табак“ – Скопје и СНЕЖАНА ЈАНЕВСКА-ИВАНОВСКА, директор на развоен сектор во А.Д. за правење на пиво и слад. „Скопје“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2036/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

592.

Врз основа на член 24 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. За претставник на општествената заедница во Советот на Музејот на град Скопје се именува:

Проф. БОРКА ЛАЗЕВСКИ – академски сликар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2046/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

593

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА УЦСО „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ – КРУШЕВО**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на УЦСО „Наум Наумовски Борче“ – Крушево, се именуваат:

ПЕЦО КУЗМАНОВСКИ, директор на РО за угостителство и туризам „Илинден“ – Крушево и ПЕТАР НАЧЕСКИ, пензионер од Крушево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2039/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

594

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ“ – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“ – Прилеп, се именуваат: ЦВЕТАН САМАРЦИОСКИ, одборник во СО Прилеп, вработен во „Земпромет“ – Прилеп и ПАНЕ ПЕТРЕСКИ, вработен во Историскиот архив – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2043/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

595

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85, и 12/90) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Советот на Институтот за тутун – Прилеп, се именуваат:

инж. ВАНЧО КИТАНОСКИ, индивидуален работодаден орган на фабриката за цигари – Прилеп и МАРИН МИЛЕНКОВСКИ, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2037/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

596

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“ – ПРИЛЕП**

1. За претставник на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Ристе Ристески – Ричко“ – Прилеп, се именува:

ВЛАДИМИР КАРАЦОСКИ, одборник во СО Прилеп, вработен во Институтот за старословенска култура Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2038/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

597

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МОША ПИЈАДЕ“ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Моша Пијаде“ – Кочани, се именуваат:

АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ, доктор по медицина, вработен во Медицинскиот центар во Кочани и
ДУШКО ЗАШЕВ, професор во УЦСО „Љупчо Сантов“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2044/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

598

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ – ПРОБИШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на Ученичкиот дом „Доне Божинов“ – Пробиштип, се именуваат:

ИВАНКА ВРЛАМОВА, педагог, вработена во Центарот за социјални работи во Пробиштип и
КИРЕ МИТЕВСКИ, професор по ОНО, вработен во ПЕ за народна одбрана – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2033/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

599

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – ПРОБИШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Брака Миладиновци“ – Пробиштип, се именуваат:

ВАСЕ МИЛАНОВ, градежен инженер во рудникот „Злетово“ – Пробиштип и

СТАЛИНКА ЈАКИМОВСКА, социјален работник во Центарот за социјални работи во Пробиштип

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2042/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

600

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. РОМАНОВЦЕ – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во советот на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Романовце – Куманово, се именуваат:

САВЕ АЛЕКСОВСКИ, вработен во ЖТО – Скопје и

СВЕТО ЗАФИРОВСКИ, возач

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2041/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

601

Врз основа на член 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ

1. Вкупните пласмани на банките ги опфаќаат побарувањата по основ на краткорочните и долгорочните

денарски и девизни пласмани што во книговодството на банките се водат на следните сметки:

I. Краткорочни пласмани

- 1) Девизни пласмани
 - побарувања по краткорочни кредити во девизи (сметки: 320-4326, 1560, 1564, 1568, 1569, 1573).
- 2) Денарски пласмани
 - краткорочни кредити на комитентите (сметки: 4000-9, 4010-9, 4020-6, 4030-5, 4040-9, 4050-1, 4060-9, 4070-9, 4080-5, 4089, 409, 4100-9, 4110-1, 4120-1, 4130-1, 4140-2, 4150, 416, 4170-1, 418, 4190-4, 4196-7, 420-4, 4250-3, 426-7, 4290-7, рамковни кредити: негативни салда од класа 8, ознаки во билансот на банките 8970-9, 450-7, 4590-7, 1600-6, 470-3, 475-6, 4790-6, 0840-7;
 - исправки на вредноста на сомнителните и спорни побарувања по пласманите и други побарувања (сметки: 0850-7);
 - краткорочни пласмани во хартии од вредност (сметки: 1300-2, 131, 1320-3, 1330-1, 1333, – намалени за каматите по есконтираните меници на сметките: 2900, 0513, 0515-7, 1350, 430-3, 4340-1, 435-6, 4390-6, 138;
 - сомнителни и спорни побарувања и исправки на вредноста по хартиите од вредност (сметки: 0849, 0859);
 - побарувања за здружени средства (сметки: 440-4, 4450, 446, 4490-4, 4496);
 - побарувања по основ на камати и надомести (сметки: 1500-4, 1506-7, 151);
 - сомнителни и спорни побарувања и исправка на вредноста по основ на камати и надомести (сметки: 0800-4, 0806-7, 0809, 0810-4, 0816-7, 0819);
 - други побарувања (сметки: 154 – само за банките и други финансиски организации),
 - дадени аванси (сметки: 1550, 1552, 1559);
 - други краткорочни побарувања во девизи (сметки: 307, 3250, 3290, 3296, 330, 3396, 1610-7, 1615);
 - сомнителни и спорни побарувања и исправки на вредноста по пласманите и другите побарувања во девизи (сметки: 0860-1, 0864-5, 0820, 0824, 0828, 0830, 0834, 0838, 0870-1, 0874-5);
 - вишок на пласманите на средствата по комисиони работи во денари.

II. Долгорочни пласмани

- 1) Девизни пласмани
 - побарувања по долгорочни кредити во девизи (сметки: 3400-3, 3410-1, 3413, 3420-1, 3423, 3430, 3433, 3440, 3443, 346, 357);
- 2) Денарски пласмани
 - долгорочни кредити на комитентите (сметки: 5000-4, 5009, 501, 5020-1, 5028, 5029, 5030-1, 5039-9, 5040, 5049, 5050, 5059, 506, 507, 5080-3, 509, 5100-2, 511-3, 5140-2, 5150, 5160, 5161, 5170-1, 518, 5190-4, 5196-7, 520-3, 5240, 5242, 525-6, 5271-2, 5277-9, 5290-7, 550-6, 5571-5, 5577-8, 5590-7, 570-3, 575-6, 5790-6);
 - отстапени средства (сметки: 5401, 5442, 5443);
 - долгорочни пласмани во хартии од вредност (сметки: 0512, 0514, 1332, 1351, 530-3, 5340-2, 5349, 535-6, 5390-6);
 - долгорочни побарувања за здружени средства (сметки: 5400, 5410, 5420, 5430, 5441, 5450, 5460, 5490-4, 5496);
 - други долгорочни побарувања во девизи (сметки: 3409, 3419, 3429, 3490-4, 3496, 3596, 350);
3. Со донесувањето на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните

пласмани на банките („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 9/90 и 27/90).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.13/1
13 мај 1992 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Македонија,
м-р Борко Станоевски, с.р.

602

По основа на член 2 од Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) и член 40 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) донесувам

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АПОЕНСКАТА СТРУКТУРА И ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ВРЕДНОСНИТЕ БОНОВИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 буквата „и“ после бројот „1.000“ се брише и се става запирка, а после бројот „5.000“ зборот „единици“ се брише и се додаваат зборовите „и 10.000 единици“.

Член 2

По членот 5 се додава нов член 6 кој гласи:
„На лицето на вредносните бондови од 10.000 единици, во средината, се наоѓа гравура на „Македониумот“ во Крушево сместена во круг. На левата половина има гравура на играчи на орото „Тешкото“ покрај која вертикално е испишан текстот „Оро“ „Тешкото“, а на десната половина истата гравура на играчи на орото „Тешкото“ во мален размер. Од левата кон десната страна горе е испишано со крупни печатни букви „Република Македонија“, а на три места износот на паричните единици со бројки, при што едната бројка е испишана со крупни и лесно забележливи броеви и со крупни печатени букви.

Во опачината на вредносните бондови од 10.000 единици се наоѓа гравура на Црквата „Св. Софија“ во Охрид сместена во круг. Под гравурата со ситни печатени букви е испишан текстот „Св. Софија – Охрид“. Над гравурата од лево кон десно е испишано со крупни печатени букви „десет илјади“. На три места е испишан износот на паричните единици со бројки, при што едната бројка е со крупни и лесно забележливи броеви, а под неа со црвена флуоресцентна боја е испишан серијскиот број кој се состои од седум бројки. Во горниот лев агол со средно крупни букви е испишано „Народна банка на Македонија“, а под тоа со средни букви „Скопје 1992 година“. Во долниот лев агол со мали букви е испишано „заменик на гувернерот“ и „гувернер“ и факсимил на потписите на заменикот на гувернерот и гувернерот на Народната банка на Македонија. Покрај десната страна вертикално е испишан текстот „фалсификувањето се казнува според Законот“.

Вредносните бондови од 10.000 единици се печатени во четири бои и тоа: розева, сивкаста, темно сина и кафена.

Член 3

Членот 6 станува 7.

Бр. 10/1
13 мај 1992 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Борко Станоевски, с.р.

603

Врз основа на член 40 и 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) и член 2 од Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) донесувам

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ВРЕДНОСНИ БО- НОВИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДО- НИЈА ВО АПОЕН ОД 10.000 ЕДИНИЦИ

Член 1

Согласно член 1 од Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката на апоенската структура и основните белези на вредносните бонови на Народната банка на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 32/92) се пуштаат во оптек вредносни бонови на Народната банка на Македонија во апоен од 10.000 единици.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11/1

13 мај 1992 година
Скопје

Гувернер
На Народната Банка на
Република Македонија,
м-р Борко Станоевски, с.р.,

604

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90) и член 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесува

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА МИ- НИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ОСНОВАЧКИОТ ФОНД НА БАНКАТА ШТО СЕ ОСНОВА

1. Со оваа одлука се утврдува основачкиот фонд на банката што ќе се основа да не може да биде помал од 300.000.000,00 денари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за утврдување на височината на минималниот износ на основачкиот фонд на банката што се основа (Службен лист на СФРЈ, бр. 9/92).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 12/1
13 мај 1992 година
Скопје

Гувернер
На Народната Банка на
Република Македонија,
м-р Борко Станоевски, с.р.,

605

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, по одржана јавна расправа, на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

- а) Заклучокот бр. 23-1662/1, донесен од Владата на Република Македонија на 24 јули 1991 година и
- б) Одлуката за наменско зголемување на цената на електрична енергија, донесена од Работничкиот совет на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, во Скопје на 30 јули 1991 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.195/91 од 26 декември 1991 година, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека со оспорениот заклучок се задолжува Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ да донесе одлука за времено поместување на цената на електричната енергија за 20% од применетата цена по тарифните ставови, а средствата остварени по овој основ да се дозначат на посебна жиро сметка на Министерството за стопанство и да се користат за пополнување на стоконните резерви на Републиката, што Владата со посебна одлука ќе го утврди.

5. Во одговорот на Владата на Република Македонија на решението за поведување постапка за оспорениот заклучок и на јавната расправа од претставниците на Владата се тврди дека во поранешниот Устав имало основ со закон да се пропишат определени мерки заради спречување на поголеми нарушувања во стопанството на Републиката (член 305) и дека во согласност со тој Устав со Законот за мерките кои можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето на стопанството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90), Владата на Република Македонија била овластена да презема привремени мерки заради спречување на нарушувањата на тековите во стопанството на Републиката, за што била овластена и со важечкиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91).

Во таа смисла, заради спречување на поголеми нарушувања во стопанството на Републиката кои можеле да настанат поради недостиг на одредени видови на енергија, а особено на нафта и нафтни деривати, Владата на Република Македонија зазела став дека пополнувањето на републичките стокони резерви со наведените видови на енергија треба да се смета како приоритетно прашање. Врз основа на овластувањата на Владата со означениот закон, како и врз основа на Законот за енергетика и Законот за системот на општествена контрола на цените, Владата презела мерки за обезбедување на енергетски горива (нафта и нафтни деривати), со тоа што му препорачала на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, наменски да ја зголеми цената на електричната енергија, а остварените средства да се искористат за пополнување на стоконните резерви на Републиката.

Исто така, Владата смета дека оспорениот заклучок е донесен во рамките на нејзиното уставно овластување да ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието, а дека одлуката за зголемување на цената на електричната енергија е донесена самостојно од органот на управување на Претпријатието, кој со закон е овластен да одлучува за тоа.

Претставникот на „Електростопанство на Македонија“ на јавната расправа истакна дека оспорениот заклучок не претставува препорака, туку општ акт со обврзан карактер, кој биле должни да го спроведат, што се потврдува и со наредба од Владата. Претпријатието да продолжи со обезбедувањето на средства по двој основ и дека со оспорената одлука всушност не се зголемува цената на електричната енергија, согласно со прописите во кој е утврдено начинот на нејзиното формирање, туку остварените средства се користат за посебни намени утврдени од Владата и не влегуваат во доходот на претпријатието.

6. Од содржината на Заклучокот, според мислењето на Судот, произлегува дека тој е пропис со кој се уредуваат определени односи од финансиско-економската сфера, затоа што со него се воведува посебна јавна давачка за корисниците на електричната енергија и се определува намената на тие средства – за пополнување на стоконните резерви на Републиката, независно што се утврдува како наменско зголемување на цената на електричната енергија.

7. Според член 68 став 1 алинеја II од Уставот на Република Македонија за резервите на Републиката одлучува Собранието на Република Македонија, а според член 91 алинеја 4 од Уставот Владата предлага одлуки за резервите на Републиката и се грижи за нивното извршување.

Изворите на средства за финансирање на републичките стоконни резерви се утврдени во член 34 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/87), а Владата е овластена само да му предлага на Собранието на Републиката среднорочни програми за формирање, обновување, користење и глобално територијално разместување на стоконните резерви (член 9 став 1), да ги донесува годишните програми, како и да ги определи условите и начинот под кои ќе се користат републичките стоконни резерви.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека за резервите во Републиката одлучува Собранието на Републиката, а Владата му предлага одлуки за резервите и се грижи за нивното извршување односно таа ги утврдува условите и начинот за нивното користење, при што Владата ниту со Уставот, ниту со закон е овластена да утврдува нови извори на средства за финансирање на републичките стоконни резерви.

Исто така, Судот оцени дека Владата нема овластување да определува нови извори на средства за стоконните резерви на Републиката ниту според член 91 алинеја 1 од Уставот, кој предвидува Владата да ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и да е одговорна за нивното извршување.

Судот, понатаму, оцени дека ниту со Законот за мерките кој може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството на СР Македонија, Владата не била овластена да утврдува нови извори на средства за пополнување на стоконните резерви на Републиката, затоа што вакви интервенции во стопанството,

согласно член 305 од Уставот, кој важеше во времето на донесувањето на оспориениот заклучок, можеа да се вршат само со закон.

Судот, исто така, утврди дека според член 2 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, се применува како републички, претпријатијата што вршат дејност во областа на електростопанството ги формираат цените врз основа на засаднички критериуми што ги утврдуваат во своите заедници, со примена на одредени мерки на општествена контрола на цените, а во член 13 од Законот се утврдени мерките на непосредна општествена контрола на цените што може да ги пропише Владата.

Според тоа, Владата можела да пропише само некоја од мерките на непосредна општествена контрола на цените утврдени во член 13 од Законот, а не и да утврдува обврска за нивно наменско зголемување кое нема елементи на цена и кое претставува посебна даначка за корисниците на електричната енергија.

Поради тоа, Судот оцени дека обврската за зголемување на цената на електричната енергија заради обезбедување на средства за пополнување на стоконите резерви на републиката пропишана со оспориениот заклучок, не може да претставува општествена контрола на цените.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспориениот заклучок не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

При оценувањето на оспориениот заклучок, Судот ги имаше предвид и одредбите од Уставот кој важеше во времето на донесувањето на оспориениот заклучок и при тоа оцени дека и според одредбите на овој Устав Владата не беше овластена да одлучува за обезбедување на средствата за пополнување на стоконите резерви на Републиката, туку за тоа беше овластено Собранието на Републиката со донесување на закон („Амандман XI/VII точка 2 подточка 1). Исто така, Судот смета дека таквото овластување за Владата не произлегуваше и од надлежностите на Владата да донесува прописи за извршување на законите и другите прописи и општи акти на Собранието (член 393 од Уставот), ниту од овластувањето да донесува мерки за остварување на утврдената развојна и економска политика („Амандман LXXVI точка 2 од Уставот).

8. Разгледувајќи ја оспориената одлука, Судот утврди дека таа е донесена согласно означениот заклучок на Владата и дека со неа се определува наменско зголемување на цената на електричната енергија за 20%, а средствата што ќе бидат собрани по овој основ е предвидено да бидат употребени за обезбедување на потребите од енергетски горива во Републиката.

Според член 39 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/87, 42/88, 7/88, 29/89 и 36/89) опшаката на електричната енергија се врши според тарифни ставови, а врз основа на времето на потрошувачката, ангажираната моќност, количеството и квалитетот на енергијата што се презема, категоријата на потрошувачка, односно на корисникот за кој се применуваат одредени тарифни ставови, а цените на електричната енергија, според означениот Закон за општествена контрола на цените, ги формираат самостојно претпријатијата што вршат дејност во областа на електростопанството врз основа на засаднички критериуми што ги утврдуваат во своите заедници, во рамките на определениот систем на општествена контрола на цените утврдени со закон.

Според мислењето на Судот, со оспориената одлука фактички не се определува цена на електричната енергија, затоа што наменското зголемување на цената на електричната енергија, независно од наведените фактори и од вистинската потрошувачка на електричната енергија од секој корисник, всушност претставува воведување посебна јавна даначка за корисниците на електрична енергија за пополнување на стоконите резерви на Републиката.

Според член 33 и 68 од Уставот на Република Македонија даноци и јавни даначки се плаќаат на начин утврден со закон односно јавните даначки ги утврдува Собранието на Републиката.

Со оглед на тоа што со оспориената одлука, без уставен и законски основ, е воведена посебна јавна даначка за корисниците на електричната енергија, заради обезбедување на средства за пополнување на стоконите резерви на Републиката, Судот оцени дека таа не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У бр 195/91
22 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с р

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг. бр. 472/92 од 17.11.1992 година, на регистарска вложка бр. 1-15802-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма Претпријатие за извоз – увоз, промет на големо и мало, производство и услуги „Декор“ Д.О.О., Скопје, ул. „Благоја Стефановски“ бр. 25.

Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 17.11.1992 година, а основач е Вељановски Цветан од с. Прешево Скопје.

Дејности: 030003, 050301, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 090131, 090132, 090139.

Дејности во надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Вељановски Цветан, основач и директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 472/92. (713)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг. бр. 3031/92, на регистарска вложка бр. 1-17878-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие за производство, промет и услуги „Кондор – Комерц“ експорт – импорт, д.о.о., ул. „Шевки Сали“ бр. 11, Титов Велес. Скрастен назив: П.П.П.У. „Кондор – Комерц“, д.о.о., Титов Велес.

Основач е Гавазов Дејан од Титов Велес.

Дејности: 020110, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Гавазов Дејан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 3031/92. (723)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг. бр. 3636/92, на регистарска вложка бр. 1-18506-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на мешовитото претпријатие во општествена сопственост под фирма:

Мешовитото претпријатие за одржување и поправка на биротехничка и друга опрема „Национал“ ДОО – Скопје, ул. „XVI Македонска бригада“ бр. 10, во општествена сопственост.

Основачи на мешовитото претпријатие се: „Национал“ АД – Београд, застапени од директорот Душан Благојевиќ и Митревски Борис, Аврамов Георги, Митровски Перо, Гавриловски Сотир, Милисавов Зоран, Спасовски Јордан, Петрушевски Борис, Јосифова Снежана, Цветановски Душан, сите од Скопје, со акт за основање на мешовитото претпријатие во општествена сопственост од 30.11.1992 година.

Дејности: 011311, 011721, 011729, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 110302, 110303, 110309, 110403, 110620, 110903, 110905, 110909, 120190, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските на мешовитото претпријатие сторени во правниот промет со трети лица општественото претпријатие одговара со целокупниот свој имот – целосна одговорност.

Се запишува Борис Митревски од Скопје, директор, без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 3636/92. (720)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг. бр. 154/92, на регистарска вложка бр. 1-16355-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на банката, деловна банка „Кик“, А.Д., Куманово, ул. „Јоско Илиевски“ 49, основана со одлука на основачкото собрание од 13.1.1992 година.

Дејности: 110105 – основна банка; примане на сите видови парични депозити (депозитна работа), давање и земање на кредити (кредитна работа), девизни и девизно – валутни работи, купување на чекови и меници (дисконтна работа), емисија на хартии од вредност и издавање на парични картички (емисиона работа), чување и управување со средства и хартии од вредност (депо работа), купување и продажба на вредност (работа со ефекти), издавање на сметна (гаранции, авали и др. облици на сметна – гаранциска работа), вршење на определени работи на платниот промет и водење на жиро и тековни сметки на граѓаните.

Лице овластено за застапување е Кимовски Јовица, в.д. директор, без ограничување.

Основачи на банката со Д.О.О. Керамичка индустрија „Кик“ – Куманово, Сервис за хидраулични пумпи и дигалки „Сигурност“ – Скопје, Претпријатие за електроника и производство „Елис“ – Скопје; Градежно претпријатие „Козјак“ – Куманово, Трговско претпријатие „Башкини“ – Куманово, Метално-индустриско претпријатие „11 Октомври“ – Куманово, Трговско претпријатие „Промет“ – Куманово; Трговско претпријатие „Агрокуманово“ – Куманово, Трговско претпријатие „Виктор“ – Куманово, „Еуроинвест“ – „11 Октомври“ Акционерско друштво – Прилеп, Претпријатие за производство на производи со посебна намена „11 Октомври – Еурокомпозит“ – Прилеп, Претпријатие за електроизолациони материјали „11 Октомври – Еуроламнат“ Д.О.О. Прилеп, – Претпријатие за производство на финални делови „11 Октомври – Еуромеханика“ Д.О.О. – Прилеп.

Дејности во надворешен трговски промет: примане на сите видови парични депозити (депозитна работа), давање и земање на кредити (кредитна работа), девизни и девизно – валутни работи, – купување на чекови и меници (дисконтна работа), – емисија на хартии од вредност и издавање на парични картички (емисиона работа), – чување

и управување со средства и хартиите од вредност (депо работа, – купување и продажба од вредност (работа со ефекти); – давање на сметна, гаранција, авали и др. облици на сметна (гаранциски работи); вршење на определени работи на платнит промет и водење на жиро и тековни сметки на граѓани

Банката работи во своје име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица банката одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр. 154/92. (722)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг.бр.9041/91, на регистарска вложка бр. 1-14113-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма Претпријатие за промет и услуги „Минастарт“ експорт – импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Елисије Поповски“, бр. 43, основано со акт за основање донесен на 17.XII.12991 година, а основач е Гордана Шаф

Делности: 011710, 011791, 011201, 012321, 012322, 012622, 012623, 013021, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090171, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 120190, 120363

Во надворешно – трговскиот промет, 070310, 070320, застапување на странски лица; посредување, консигнациона продажба, реекспорт. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гордана Шаф, директор, без ограничување.

Неограничени овластувања целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр.9041/91. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг.бр.2512/92, на регистарска вложка бр. 1-18333-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување на право за вршење работи во надворешно трговското работење под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги и посредување „Интер Фод“ експорт – импорт, д.о.о. Крива Паланка, ул. „Моша Пијаде“ бр. 11/6

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 21.II.1992 година.

Основач е Бранко Стефановски од Крива Паланка.

Делности: 012321, 012322, 012621, 012622, 012623, 013041, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070133, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110304, 110309, 12420.

Делности во надворешно – трговско работење: 070310 и 070320

Во своје име и за своја сметка целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 2512/92. (725)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.516/91 од 26.XI.1991 година е отворена стеча на постапка над Трговското претпријатие на големо и мало „Универзал“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Андреева, судија на овој суд. За стечаен управник се назначува Досев Стојан од Скопје, ул. „Фруштанска“ бр. 121-а, телефон 515-567.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 16.VI.1992 година, во 9 часот во соба бр. 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.6291 од 29.I.1992 година отвори стечајна постапка над Приватното трговско претпријатие „Узор-Промет“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Никола Манговски, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Владо Стефановски од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 16.VI.1992 година, во 11.30 часот, соба бр. 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (543)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.425/91 од 11.IX.1991 година отвори стечајна постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „Меспром“ од Титов Велес

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Владимир Стефановски, од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, тел. 227-300

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 16.VI.1992 година во 11.30 часот, соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.939/91 од 14.I.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за трговија и застапување експорт-импорт „Велезбор“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Владо Стефановски од Скопје, лица „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 16.VI.1992 година во 11.15 часот, соба бр. 81 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (545)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.68/92 од 11.IV.1992 година, отвори стечајна постапка над „Кристал – Крушево“, Д.О.О., Крушево, но истата не ја спроведе туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (539)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.213/91 од 23.III.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Дафинка“ Прилеп, а врз основа на предлогот на СОК филијала – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управител се определува Орде Петровски, Кривопащани, Прилепско.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отварање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 24.VI.1992 година во 9.30 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (540)

Окружниот стопански суд во Битола на 10.III.1992 година го донесе следното решение. Се заклучува стечајната постапка против ОП „Југопроммет“ с Канатларци, Прилепско.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (541)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ЗЗ „Слога“, с. Истибање, се запира.

Се одобрува склученото присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ЗЗ „Слога“, с. Истибање и доверителите под следните услови: Се задолжува ЗЗ „Слога“, с. Истибање на доверителите да им исплати 60% од утврдените побарувања во рок од 1 година, сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување со камата, по стапка во висина на есконтната каматна стапка на Пародната банка на Македонија

Склученото присилно порамнување има правно дејство и кон доверителите што не учествувале во постапката, како и кон доверителите што учествувале во постапката, нивните побарувања се оспорени, ако доволнително се утврдат.

За в.д. директор се поставува Иљо Петров од Виница.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (546)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 18/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Корал“ Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи

Од Окружниот стопански суд во Битола (621)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 21/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Вема“ – Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи

Од Окружниот стопански суд во Битола (622)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 33/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Вог“ – Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи

Од Окружниот стопански суд во Битола (623)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решение Ст. бр. 121/91 од 28.IV.1992 година стечајната постапка кон О.О. „Цвена звезда“ од Прилеп е заклучена

Од Окружниот стопански суд во Битола (717)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола, на 9. III. 1992 година го донесе следното решение: се отвора постапка за ликвидација на ПП „Дијамант“ – Битола но не се спроведува и постапката за ликвидација се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (620)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Рл.бр.692 од 30 III. 1992 година, отвори ликвидациона постапка над ПУТП „Факел“ Прилеп, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (500)

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л.бр. 1/92 од 24. IV. 1992 година е отворена постапка за ликвидација над ИПС „Се-Пром“ Св. Николе, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Ликвидационата постапка над ИПС „Се-Пром“ Св. Николе се заклучува.

По правосилноста на решението ИПС „Се-Пром“ - Св. Николе ќе се брише од регистарот на стопанските организации. Огласот е извакнат на судската табла на ден 24. IV. 1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (710)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие во општествена сопственост „Осми септември“ за промет со мешовити стоки на мало и големо извоз-увоз – Дебар“ се огласува за неважен. (859)

Загубениот печат под назив: „ПНЕ РТС „Канал Вис“ – Струмица“ се огласува за неважен. (1077)

Загубениот штембил под назив: „СУД“ – Радовиш“ се огласува за неважен. (1125)

Загубениот печат под назив: „П. Т. П. „Кристијан“ – експорт-импорт – с. Марена – Кавадарци“ се огласува за неважен. (1188)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за транспорт, внатрешен и надворешен промет „Влава – Комерц“ д. о. о. – Скопје“ се огласува за неважен.

Загубените тркалезен и четвртат печат под назив: „Претпријатие за проектирање, производство и монтажа, сервис и трговија на големо и мало „Сималбо“ – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1264)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „ПУТП „Тора Комерц“ – Скопје“ се огласува за неважен (1265)

Загубениот четвртат печат под назив: „Киоск „Голд“ – Трајковска Весна – Скопје“ се огласува за неважен. (1266)

Загубениот четвртат печат под наслов: „Производство на фасадни плочки и оградни ступчиња“ „Бел сјај“ – Гоко Махлијанов – Неготино“ се огласува за неважен. (1267)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „П. П. „Комзем“ на големо и мало, увоз-извоз – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1268)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија на мало и големо „Унимарк“ д. о. о. експорт-импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1269)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, трговија на мало и големо и мало увоз-извоз“ „Лип-промет“ Д. О. О. – с. Липково, Куманово“ се огласува за неважен. (1270)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Балкан магнум“ увоз-извоз Д. О. О. – Скопје“ се огласува за неважен.

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет и услуги „Козара – Комерц“ извоз-увоз д. о. о. – Скопје со ознака 1“ се огласуваат за неважни.

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија на мало и големо „Флер“ д. о. о. експорт-импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1273)

Загубениот правоаголен штембил бр. 046 под назив: „Стопанска банка – А. Д. – Скопје, Главна филијала – Струмица“ се огласува за неважен. (1274)

Загубените тркалезен печат, штембил, приемен печат и роковник под назив: „РО – ОУ „Братство Единство“ – Охрид“ се огласуваат за неважни. (1275)

Загубените печат и штембил под назив: „Приватно претпријатие за градежништво, услуга и промет „Минас“ – с. Боровец – Струга“ се огласуваат за неважни.

Загубениот тркалезен печат под назив: „С. Т. Д. „Меги“ – Мукадес Мурсел – ул. „Шуто Оризари“ 66 – Скопје“ се огласува за неважен. (1280)

Загубениот четвртат печат под назив: „СТД „Врапчиште“ – Ибраими Нуризија – с. Врапчиште – Гостивар“ се огласува за неважен. (1281)

Загубениот мал правоаголен печат на латиница под наслов: „АД Индустимпекс“ експорт – импорт Ц.О. Скопје и два мали правоаголни печати на кирилица со натпис: „АД Индустимпекс“ експорт-импорт Ц.О. Скопје се огласуваат за неважни. (1399)

Загубениот печат под назив: „Акционерско друштво услужно прометно производство претпријатие „Југоснабдител“ – Скопје „1“ се огласува за неважен.

Загубените печати и штембил под назив: „Основно училиште“ „Ванчо Прке – Штип“ се огласуваат за неважни. (1388)

Загубениот печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет „Алхос – Промет“ Д.О.О. – Скопје“ се објавуваат за неважни. (1389)

Загубените печат и штембил под назив „Претпријатие за производство и надворешен промет „Рудина Промет“ – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1390)

Загубениот тркалезен печат под назив: „П.П. „Камзем“ експорт-импорт Скопје“, се огласува за неважен (1391)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало, увоз-извоз, угостителски и други услуги „Свенсон“, д.о.о. – Скопје“. Се огласува за неважен (1392)

Загубените печат и штембил под назив: „Акционерско друштво услужно, прометно производство претпријатие „Југоснабдител“ – Скопје“ Се огласуваат за неважни. (1393)

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „Мак-Онт“ – Скопје“ Се огласуваат за неважни. (1395)

Загубените печат и штембил под назив: Претпријатие за трговија на големо и мало „Армонд“, д.о.о., експорт-импорт, с. Арачиново, Скопје.“ (1396)

Загубените печат и штембил под назив: „Месна заедница, с. Бохула и Раѓања – Кавадарци“ се огласуваат за неважни. (1397)

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „Догни – Комерц“ Д. О. О., Експорт – Импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1399)

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Мома“ експорт-импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1400)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Глобекс“ – Претпријатие за трговија на големо и мало со увоз и извоз – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1401)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет и угостителство „Ексимп“ извоз-увоз, д.о.о. – Гостивар“ се огласуваат за неважни. (1402)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешен промет „Интер-Мак“, ц.о. „Скопје“ се огласува за неважен (1403)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Девизна штедна книшка бр. 7670511 4000-06-00394 – 8, издадена од Инвест банка – Скопје, на име Марко Манчев од Скопје (1215)

Работна книшка на име Маргарита Настевска, Скопје. (857)

Работна книшка на име Благољудна Камчева, Скопје. (858)

Сообраќајна книшка на име Бесир Азири, с. Г. Седларце, Тетово. (874)

Возачка дозвола на име Сулејман Селџмани, с. Пирок, Тетово. (875)

Сообраќајна книшка на име Рупит Кодрин, с. Желино, Тетово. (876)

Работна книшка на име Фуат Селими, Гостивар.

Работна книшка на име Славе Ристовски, Куманово. (878)

Чековна картичка бр. 204762104 и загубените чекови од бр 179632 до 179640, издадени од Комерцијална банка А. Д. – Скопје на име Петар Петровски, Скопје

Гарантен лист на име Д. П. „Декорација“ – Струга.

Работна книшка на име Хаџариф Хасани, Тетово.

Работна книшка на име Златан Стојанов, Кочани.

Работна книшка на име Блаже Глигоров, Радовиш. (899)

Чековна картичка бр. 45353/13 и загубените чекови од бр. 292786 до 292793, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Ненад Симоновски, Скопје. (902)

Чекови од бр. 205458 до 205464, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Зоран Митровски, Скопје. (904)

Работна книшка на име Миленкоска Славица, Македонски Брод. (915)

Чековна картичка на име Илија Атанасов, ул. „4 Јули“ бр. 8. Винаца. (916)

Работна книшка на име Ибраимова Сузана, ул. „Димитар Чајковски“ бр. 60/2-6, Скопје. (917)

Работна книшка на име Веби Демири, Куманово. (918)

Работна книшка на име Абдулбари Шакири, Тетово. (919)

Работна книшка на име Благој Петровски, Винаца. (920)

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка – Струга на име Перо Душкиновски, с. Вевчани, Струга.

Пасош на име Сафет Азими, ул. „145“ бр. 27, Тетово.

Чековна сметка бр. 85871/40 и чекови од бр. 303811 до 303826 (16 чека) и чековна картичка, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Стојковски Зоран, ул. „19“ бр. 30, с. Радишани, Скопје. (935)

Работна книшка на име Соња Богдановска, Куманово. (951)

Работна книшка на име Методи Белниев, Кочани.

Воена легитимација на име Љупчо Тодоровски, ул. „Глигор Игличев“ бр. 4, Штип. (953)

- Работна книшка на име Јасмина Димитровска, Делчево. (969)
 Работна книшка на име Серафим Георгиев, Кочани. (970)
 Чековна картичка бр. 4120 и загубените чекови бр. 904375, издадени од Југобанка – Скопје на име Тренда Христовска, Скопје. (971)
- Чековна картичка бр. 13253/88 и загубените чекови од бр. 147484 до 147497 и 147500, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Нада Чешмеџиевска, Скопје. (972)
 Чековна картичка бр. 1550290293 и загубените чекови бр. 917939 и 917940, издадени од Југобанка – Скопје на име Флора Тимотијевска, Скопје. (975)
- Работна книшка на име Иван Филиповиќ, Куманово. (985)
 Работна книшка на име Рамадан Муртезани, Струга. (986)
 Работна книшка на име Сашо Давков, Штип. (987)
 Работна книшка на име Салих Феревски, Делчево.
 Работна книшка на име Тошо Лазаров, Винаца.
 Работна книшка на име Костадин Ангелов, Радовиш. (990)
 Чекови бр. 390488 и 390489, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Татијана Трпчевска, Скопје. (991)
- Чекови од бр. 907726 до 907730, издадени од Југобанка – Скопје на име Татијана Трпчевска, Скопје
 Решение за упис на дуќан Уп. бр. 12-4004 од 22.V.1990 година, на име Марковски Николо, ул. „Васил Главинов“ бр. 28/3-4 Скопје. (993)
 Решение за упис на фирма Уп. бр. 14706 од 31.I.1990 година, на име Јанкуловски Мицков Стеван, ул. „4 Јули“ бр. 72, Горче Петров, Скопје. (995)
- Решение за упис на дуќан бр. 14-6118 од 28.IX.1990 година, на име Рампоски Илина, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 206, Скопје. (998)
 Одобрение У. бр. 14-1937 од 15.X.1979 година, на име томо Димитриевски, Скопје. (1000)
- Работна книшка на име Блажевска Вукица, с. Долно Крушје, Македонски Брод. (1002)
 Работна книшка на име Ајше Аџинова, ул. „Крали Марко“ бр. 47, Титов Велес. (1003)
- Работна книшка на име Славка Тодорова, ул. „Прва Комуна“ бр. 1/13, Титов Велес. (1004)
 Работна книшка на име Љуба Донева, ул. „Андон Шурков“ бр. 27/2-9, Титов Велес. (1005)
- Чекови од бр. 4122858 до 4122861, издадени од Стопанска банка на име Зоре Менакоска, Гостивар.
 Работна книшка на име Николовски Стојадин ул. „8 Октомври“ бр. 31, Крива Паланка. (1022)
- Работна книшка на име Нијазли Исмаили, Куманово. (1023)
 Работна книшка на име Даниела Ѓоргиевска, Куманово. (1024)
 Работна книшка на име Марјан Витановски, Куманово. (1025)
 Решение за упис на дуќан У. бр. 14-5023 од 30.VIII.1991 година, на име СТД „Макси“ Скопје. (1026)
- Чек бр. 107741 од тековна сметка бр. 89943/53, издаден од Комерцијална банка А. Д. – Скопје на име Николовски Зоран, ул. „Периша Савелиќ“ бр. 11, Скопје. (1027)
- Тековна сметка бр. 46992/68 и чекови од бр. 241059 до 241073 (15 чека), издадени од Комерцијална банка А. Д. – Скопје на име Костадиновска Гордана ул. „Рилски Конгрес“ бр. 6-а, Скопје. (1028)
 Решение бр. 11-1430 од 14.III.1990 година, на име Сами Сербезов, Скопје. (1029)
- Пасош МБ 911922, издаден во СВР – Гостивар на име Алив Реџеп, с. Форино, Гостивар. (1031)
 Работна книшка на име Емин Шакировски, Струга
 Работна книшка на име Исмет Авмедоски, Струга.
 Работна книшка на име Драганчо Гиџевски, Куманово. (1049)
 Возачка дозвола на име Беслиме Исмаили, с. Добри Дол, Тетово. (1050)
- Чекови од бр. 358338 до 358354, издадени од Комерцијална банка А. Д. Скопје на име Димче Димовски, Скопје. (1052)
 Чекови од бр. 29895 – 2712108, 29898, 29896, 29897, 29894, 29893, 29891, 29892 и 27121, издадени од Комерцијална банка А. Д. – Скопје на име Драган Митевски, с. Ражаничино, Скопје. (1053)
- Тековна сметка бр. 3126-59 и чекови од бр. 0020000215020 до 0020000215025 (6 чека), издадени од Комерцијална банка – Скопје на име Драган Андонов, ул. „Хелсинки“ бр. 22, Скопје. (1055)
 Воена книшка на име Рустем Зекировиќ, Куманово. (1072)
 Пасош на име Сашо Станоевиќ, Тетово. (1073)
 Возачка дозвола на име Љазим Рамадани, Тетово.
 Работна книшка на име Дулбера Матоска, Струга.
 Работна книшка на име Рушан Сејфединов, Кочани. (1076)
- Чекови бр. 730751, 730751, 730744, 730750, 730745, 730752 „ 730755, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Зоран Ваневски, Скопје. (1313)
 Одобрение УП. бр. 14-451 од 1.II.1989 година на име Виолета Најдовска, Скопје.
 Чековна карта бр. 59120-19 и чекови од бр. 432786 до 432816, издадени од Комерцијалната банка а.д. – Скопје на име Оливера Котсва, Скопје. (1314)
 Чековна картичка бр. 21646/66 и чекови бр. 242321 и 242322, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Виктор Николовски, Скопје. (1316)
- Патна исправа бр. МБ 578247, издадена од СВР – Струга на и Илјаз Алиоски, с. Боровец, Струга. (1383)
 Патна исправа бр. МБ 612595, издадена од СВР – Скопје на име Џеми Рустемовски, с. Синглиќ, Скопје. (1384)
 Патна исправа бр. МБ264730, издадена од УВР – Струмица на име Горгиев Иљо, с. Робово 111, Струмица. (1385)
- Патна исправа бр. МБ 378418, издадена од УВР – Охрид на име Спасевски Зоран, ул. „М. Цепенков“ бр. 62, Охрид. (1387)
 Патна исправа бр. МБ 925283, издадена од СВР – Скопје на име Ислам Шабановски, Скопје. (1406)
 Патна исправа бр. МБ 279574, издадена од СВР – Гостивар на име Аки Феџулаи, ул. „М. Тито“ бр. 6, Гостивар. (1407)
 Патна исправа бр. МБ275589, издадена од СВР – Гостивар на име Гурсел Феџулаи, ул. „М. Тито“ бр. 6, Гостивар. (1406)
 Патна исправа бр. МБ 036317 издадена од СВР – Скопје, на име Небахат Мустафа, Скопје. (1409)
- Патна исправа бр. МБ645543, издадена од СВР – Гостивар на име Али Белули, ул. „Живко Брајковски“ бр. МБ 213, Гостивар. (1410)
 Патна исправа бр. МБ 057311/90, издадена од СВР – Скопје на име Гулнас Фетова, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје. (1411)
 Патна исправа бр. МБ 061435/82, издадена во Скопје на име Игбал Фетова, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје. (1412)
 Патна исправа бр. МБ 057307/90, издадена во Скопје на име Билент Фета, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје. (1413)
 Патна исправа бр. МБ132193/84, издадена во Скопје на име Реџеп Исмаири, с. Глуново, Скопје. (1414)
 Патна исправа бр. МБ 492825, издадена од СВР – Гостивар на име Исмаил Алиу, с. Градец, Гостивар. (1415)
 Патна исправа бр. МБ 644846/89, издадена во Скопје на име Таки Белчовски Скопје. (1416)
- Патна исправа бр. МБ 928208, издадена од СВР – Скопје на име Рустеми Исамедири ул. „Јајце“ бр. 154, Скопје. (1417)
 Патна исправа бр. МБ 601423, издадена од СВР – Скопје на Себан Куртишов, ул. „Јајце“ бр. 116, Скопје. (1418)
 Патна исправа бр. МБ 881363, издадена од СВР – Скопје на име Шабан Асани ул. „Седма албанска бригада“ бр. МБ 9, Скопје. (1419)
 Патна исправа бр. МБ 734054/90, издадена од ГСВР – Скопје на име Ратка Радњанска, ул. „Јане Сандански“ бр. 5-2/18, Скопје. (1420)
 Патна исправа бр. МБ 111769/84, издаден во Скопје на име Мелек Прешова, Скопје. (1421)
 Патна исправа бр. МБ 703317/89, издадена во Скопје на име Драгана Јушковиќ, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 58/2, Скопје. (1422)
 Патна исправа бр. МБ 615039, издадена од ГСВР – Скопје на име Милош Савиќ, Скопје. (1423)
- Патна исправа бр. МБ 060608/82, издадена од ГСВР – Скопје на име Сребран Хартоновски, ул. „Љубин“ бр.3-а, Скопје. (1424)
 Патна исправа бр. МБ 280604/85, издадена од ГНСР – Гостивар на име Таџедин Садику, ул. „Браќа Блажевски“ бб. Гостивар. (1425)
 Патна исправа бр. МБ 518498/87, издадена од ГСВР – Скопје на име Џафер Хасан, ул. „Димче Мирчев“ бр. 8, Скопје. (1426)
 Патна исправа бр. МБ 645095/89, издадена во Гостивар на име Алиу Хусеин, с. Форино, Гостивар. (1427)
 Патна исправа бр. МБ 637471/89, издадена во Гостивар на име Хасан Алиу, с. Форино, Гостивар. (1428)
 Патна исправа бр. МБ 411324/86, издадена во Скопје на име Етем Касами, с. Батиници, Скопје. (1429)
- Патна исправа бр. МБ 106513, издадена во Дебар на име Неџми Скара, ул. „Екерт Зенго“ бб. Дебар. (1430)
 Патна исправа бр. МБ 985224, издадена од Скопје на име Курта Халим, Скопје. (1431)
- Патна исправа бр. МБ 646246, издадена од ОВР – Радовиш на име Али Мемедов, ул. „Корчо Маало“ бр. 38, Радовиш. (1432)
 Патна исправа бр. МБ 959366/91, издадена од ГСВР – Скопје на име Јанекија Јаневски, ул. „Маршал Тито“ бр. 45, Сарај, Скопје. (1435)
- Тековна сметка бр. 79060/60 и чекови од бр. 210416 до 210420 (5 чека), издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Стојановиќ Јана, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 2/III, Скопје. (1080)
 Чек бр. 222860 од тековна сметка 8344892, издадена од Комерцијална банка, а.д. – Скопје на име Ашикоска Катерина, ул. „Партизански пат“ бр. 53, Драчево – Скопје. (1080)
- Тековна сметка бр. 5001/53 и чекови од бр. 218186 до 218190, издадени од Комерцијална банка – Скопје на име Здравко Дешиќ, ул. „Коле Канински“ бр. 6, Скопје. (1084)
 Чековна картичка бр. 84043125 и загубените чекови од бр. 20597130 до 20597140, издадени од ЈИК Банка – Скопје на име Панче Матов, Скопје. (1098)
- Свидетелства од I до IV класна и свидетелство за завршено средно образование, издадено од СТУ „Панче Бугони“ – Куманово на име Фатри Салчу, Куманово. (1100)
 Возачка дозвола на име Ёмри Сулејмани, с. Дебарце, Тетово. (1104)
- Работна книшка на име Фаредин Идризи, Тетово.
 Работна книшка на име Таир Исмаилов, Штип.
 Работна книшка на име Димче Марков, Штип.
 Тековна сметка бр. 1550294480 и чекови од бр. 001004056 до 001004160, издадени од Југобанка – Скопје – ЈУ-Банка – Скопје на име Ружа Тодоровска, ул. „Груница Војвода“ бр. 12-а, Скопје. (1108)
 Чековна картичка бр. 309-43 и чекови бр. А 6392505, 6392506 и А 6405106, 6405107, издадени од Стопанска банка, а.д. – Филијала Неготино, на име Петров Филип, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 17, Неготино. (1114)
- Работна книшка на име Лазо Стојановски, Крива Паланка. (1119)
 Работна книшка на име Амет Шабани, Тетово.
 Работна книшка на име Фатиме Реџепа, Гостивар.
 Тековна сметка бр. 1655/82 и чекови од бр. 162923 до 162930, од 117991 до 118000 и од 14369135 до 14369140, издадени од Стопанска банка – Кочани на име Василка Арсова, ул. „4 Јули“ бр. 69, Кочани. (1122)

Работна книшка на име Љубиша Спироски, Тетово
Тековна сметка бр 103304/49 и чекови од бр 0371538 до 037154 (три чека) издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Димовска Сузана, ул „Багдадска“ бр 25, Скопје (1128)
Воена книшка на име Ајро Исат, с Радољипте, Струга (1139)
Работна книшка на име Горѓи Угриноски, Струга
Работна книшка на име Снежана Мартиновска, Штип (1141)
Работна книшка на име Тони Мартиновски, Штип (1143)
Работна книшка на име Радинка Смиленска, Радовиш
Чековна картичка бр 85375-39 и чекови од бр 233892 до 233909, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Ласте Манев, Скопје (1147)
Лична карта и возачка дозвола издадени од СБР-Радовиш и лекарско уверение на име Љупчо Стојановски, с Габрени, Радовиш (1156)
Воена книшка на име Казмедин Рушвити, с Ваксинце, Куманово (1157)
Работна книшка на име Марјан Спасовски, Куманово (1158)
Работна книшка на име Татјана Николовска, Титов Велес (1159)
Работна книшка на име Абдулгатур Муареми, Тетово (1160)
Работна книшка на име Рамадан Рашидов, Виница
Работна книшка на име Васе Спасов, Радовиш
Работна книшка на име Душко Андонов, Радовиш
Чекови од бр 198432 до 198451, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Јосиф Никифоровиќ, Скопје (1161)
Свидетелство за завршено средно образование на име Јосифовски Љубица, ул „Маршал Тито“ бр 54, с Градец, Крива Паланка (1172)
Работна книшка на име Новоселски Благој, с Разловци, Делчево (1173)
Патна исправа МБ 534251, издадена од Генералниот конзул на Минхен, на име Драги Пивковски, ул „Бутелска“ 3/23 Скопје (1174)
Чекови бр 20887236, 20887237, 20887238, 20887239 и 20887240 и чековна картичка бр 84038121, издадени од ЈИК банка, А Д, Скопје на име Гаревска Надежда, ул „Доме Божинов“ бр 18, Куманово (1318)
Чекови од бр 115296 до 115300, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Љубица Стојанска, Скопје (1189)
Работна книшка на име Симе Апостоловски, Демир Хисар (1206)
Работна книшка на име Виктор Гаврилов, Кочани
Чекови од бр 000024723 до 000024728 (шест чека) од тековна сметка бр 00018985/78, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Јангос Снежана, ул „Благоја Паровиќ“ бр 13/И/5, Скопје (1214)
Работна книшка на име Љупчо Бетоски, с Вевчани, Струга, (1228)
Работна книшка на име Панче Митев, Штип (1229)
Работна книшка на име Трајан Ристовски, Виница
Тековна сметка бр 01243-62 и чек бр 4120636, издадени од Стопанска банка – Гостивар на име Душан Димовски, ул „Б Велјановски“ бр 75, Гостивар (1231)
Возачка дозвола, на име Редип Тапи, с Требош, Тетово (1232)
Чековна картичка бр 84100919 и загубените чекови од бр 20694557 до 20694560, издадени од ЈИК-Банка – Скопје на име Петкана Вишинова, Скопје (1257)
Сообраќајна книшка со бр на шасија 460425, бр на мотор 337421, регистарски бр НП 282-49, издадени во Нови Пазар на име Хасим Мекиќ Нови Пазар (1238)
Работна книшка на име Мустафа Арсланоски, Охрид
Работна книшка на име Замир Арифи, Струга
Работна книшка на име Џемил Хаки, Струга
Работна книшка на име Лазар Лазаров, Радовиш
Сообраќајна книшка за трактор, издадена од СБР – Тетово на име Џабир Санди, Тетово (1254)
Пасош М бр 547387 на име Ејуп Камбери, с Форно, Гостивар
Чековна картичка бр 772/81 и загубените чекови од бр 140665 до 140680, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Жичка Мартиновска Скопје (1257)
Тековна картичка бр 84566-22 и чекови од бр 329780 до 329783 и 329788 до 329789, издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Снежана Мишевска, Скопје
Чековна картичка бр 05-0002644-77, издадени од Стопанска банка – Филијала – Гевгелија, на име Граматиков Илија, вработен во „ОУ „Кочо Рацин“, Нов Дојран (1277)
Тековна сметка бр 2102-32 на име Тони Темелков, с Сопот, надарци (1278)
Акцептни налози бр. А 6533868, А 6533869, А 6533870 и А 6533871, издадени од НПОС „Трговија“ – Скопје, Кеј „Димитар Влахов“ 66, Скопје (1282)
Решение бр 11-6293 од 14-ХИ-1990 година, издадено од СО „Чанр“ – Скопје на име Златко Ивановски, Скопје
Решение УП бр 12-9467 од 9 Х 1989 година за промет на мало во авто делови и друго, издадено од СО „Центар“ на име Алекса Делевиќ, Скопје (1283)
Решение за вршење на градежни дејности бр 12-8342 од 17 IX 1990 година, издадено од СО – „Центар“ – Скопје на име Арсовски Небојша, ул „Самуилова“, бр 39, Скопје (1285)
Чекови бр 335289, 335291, 335293 и 335306, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Јордан Веловски, Скопје (1286)
Решение бр 11-8307-1-1991 година, издадено од СО „Чанр“ – Скопје на име Златко Талески, Скопје (1287)
Чекови од бр 349315 до 349333 од тековна сметка бр 8387, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Зоран Милановски, ул „Коча“ бр 20, Скопје (1288)
Решение бр 14-2229 од 10 IV 1991 година за одување на ду, а д

и работка на буреќ, бели пецива и слатки „Сараево“ на име Раим Алидовски, ул „Пере Тошев“ бр 4 57, Скопје (1289)
Решение бр 11-5356 од 24 XII 1991 година за одување на дејности превоз на патници со такси автомобил „Застава Лада“ СК 240-503 на име Амет Асани, ул „Македонско – косовска бригада“ бр 10-6/41, Скопје (1290)
Чекови од бр 386718 до 386737, од 349593 до 349608, од 279683 до 279700, од 422305 до 422321, од 253561 до 253579 и од 346312 до 346331, издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Емил Ангелевски, Скопје (1291)
Чековна картичка бр 46922/97, издадена од Комерцијална банка АД – Скопје на име Петре Чингаров, Скопје (1292)
Инвалидска книшка за патување, издадена од СО „Карпош“ – Скопје на име Даме Трифуновски, Скопје (1293)
Девизнаштедна книшка бр 7082/76, издадена од Стопанска банка АД – Скопје на име Васка Арсовска, Скопје (1294)
Чековна картичка бр 15-30-04249-4, издадена од Југобанка – Скопје на име Анаета Батева, Скопје (1295)
Чекови од бр 395926 до 395930, издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Тихомир Јакимовски, Скопје (1296)
Чекови од бр 54681 до 54683, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Тихомир Кралев, Скопје (1297)
Чекови од бр 20878172 до 20878180, издадени од ЈИК – Банка – Филијала – Скопје на име Сузана Николиќ, Скопје (1298)
Чекови бр 390583 и 390584, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Радосвет Ивановиќ, Скопје (1299)
Чек бр 59953, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Цена Ристовска Скопје (1300)
Чекови од бр 55248 до 55260, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Сејди Редип, Скопје
Чековна картичка бр 52866/02 и чекови од бр 257631 до 257638, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Трајче Милошевски, Скопје (1302)
Решение бр 14-5185 од 9 IX 1991 година, издадено од Министерството за стопанство „Карпош“ – Скопје на име Александар Маневски, Скопје, (1303)
Чекови од бр 12406551 до 12406555, издадени од Стопанската банка Филијала – Кратово на име Миронка Шапкалиска, Кратово (1304)
Чекови од бр 1051070 до 1051079, издадени од Југобанка – Скопје на тековна сметка бр 15-50-02480-9 на име Митко Медарски, Скопје (1305)
Чековна картичка бр 8608354 и чекови од бр 4459244 до 4459250 и од бр 47781 до 47800, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Шефкет Абдули, с Студенчани, Скопје (1306)
Чекови бр 170346, 170347, 170352 и 170353, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Томислав Траковски, Скопје (1307)
Решение бр 11-4920 од 19-XI-1991 година, издадено од СО „Чанр“ – Скопје на име Благоја Ѓуровски, Скопје
Решение бр 12-8095 од 7 IX 1990 година, издадено од СО „Центар“ – Скопје на име Зоран Џибров, Скопје (1309)
Чековна картичка бр 72541/75 и чекови бр 489282, 489283, 489284, 365558, 365559 и 365560, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Васил Атанасов, Скопје (1310)
Чекови од бр 896475 до 896484, издадени од Југобанка – Скопје – Експозитура Куманово на име Атанасовски Благоја, Куманово (1311)
Чекови бр 5838401, 5260970 и 5260964, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Сузана Ваневска, Скопје (1312)
Сообраќајна дозвола за возило „кипер“ тип ЈАК – 32, со регистарска ознака ТВ 376-35 и возачка дозвола на име Шанин Мифтар, ул „Вардарска“ бр 4, Валандово (1405)
Чек бр 15956316 на име Боро Миладиновски, ул „Елвард Кардел“ бр 150, Струга (1433)
Сообраќајна книшка на име Синан Синани, с Желино, Тетово (1434)
Чековна картичка бр 28617/88 и чекови од бр 347036 до 347037, 347038 и од 347041 до 347052, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје, на име Милка Огнановска, Скопје (1382)
Решение бр 11 – 3414 од 21 VI 1990 година на име Тихомир Јакимовски, Скопје (1319)
Чек бр 64838, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Ѓоце Божиновски, Скопје (1320)
Чекови од бр 57126, 57127 и 57128, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Наке Парталов, Скопје (1321)
Чековна карта бр 50428 – 39 и чекови бр 264972 до 264980, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Стоменка Ѓоневска, Скопје (1322)
Решение УП бр 12-1160 до 14 II 1991 година, на име Ѓодоровски Марин и Ѓорѓана, Скопје (1323)
Решение УП бр 12-8420 од 25 IX 1991 година, на име Антонија Пастевска, Скопје (1324)
Чековна карта бр 10255 и загубениот чек бр 219173, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје, на име Ѓорѓи Давитков, Скопје (1325)
Чекови бр 325505, 325517, 325521, 357679 и 357680, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Лазо Ѓостовски, Скопје (1326)
Чековна карта бр 3633/89 и чекови од бр 15861191 до 15861200 и од 15874761 до 15874770, издадени од Стопанска банка, а д, Струга, на име Илијас Алиоски, с Ѓоренци, Струга, (1327)
Чековна картичка бр 59755 и чековите од бр 319249 до 319256, од бр 444543 до 444560, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Милица Ангеловска, Скопје (1328)

Решение Срег бр 1145/90 со податоци наведени од 1 до 7 на име
Приватно претпријатие „Минас“, с. Боровец, Струга (1329)
Потврда бр 555/33642, издадена од Сојузна управа за царини –
Белград на име Претпријатие „Минас“, с. Боровец, Струга (1330)
Чекови од бр 379592 до 379597, издадени од Комерцијална банка
а д – Скопје на име Милко Михајлов, Скопје (1331)
Чековна картичка бр 58366 – 57 и чекови од бр 371271 до 371280,
издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Милорад Лувески,
Скопје (1332)
Чековна картичка бр 79542/47 и чекови од бр 513853 до 513863,
издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Виолета Калчоска,
Скопје (1333)
Чекови од бр 38176 до 38179 (4 чека) од тековна сметка бр
9577645, издадени од Комерцијална банка а д – Скопје на име Асенов
Коља ул „Иван Козаров“ бр 16, Скопје (1334)
Чекови бр 3883496, 3883497 и 3883498, издадени од Комерцијална
банка а д – Скопје на име Елмаса Вељан, Скопје (1334)
Решение УП бр 12-6824 од 12 VII 1990 година, на име Ирфан
Мемети, ул „151“ бис, 3, Скопје (1336)
Одобрение бр 14-7895 од 5 XII 1990 година, на име Расим Шкри-
пел, ул „Црногорка 14“ бр 6, Горче Петров – Скопје (1337)
Одобрение бр 15-2179 од 11 V 1981 година на име Рамадан
Зендели, Скопје (1338)
Чековна картичка бр 100807-27 и чекови од бр 522 до 530, изда-
дени од Стопанска банка – Скопје на име Жико Косталинов Кочани
Решение бр 11-1927 од 19 IV 1991 година за вршење на дејности
леб, млеко и млечни производи, на име Розе Михајловски, Скопје
Штедна книшка бр 501010-620-107-013-36388/71, издадена од
Љубљанска банка – Експозитура – Шишка, Љубљана, на име Геро
Ристовски, бул „Маркс и Енгелс“ – Скопје (1341)
Решение УП бр 12-655 од 1 II 1992 година на име Вања Лозан-
лиев, Скопје (1342)
Решение УП бр 12-7794 од 10 IX 1990 година, на име Ал-
Пешовски, Скопје (1343)
Чековна картичка бр 81775/03 и чекови од бр 516011 до 516020 и
516004, издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Катица
Велковска, Скопје (1344)
Чековна карта бр 15-50-17888-0 и чекови од бр 1123128 до
1123137, издадени од Југобанка, а д – Скопје на име Лазар Божинов-
ски, Куманово (1345)
Воена книшка, издадена во Куманово на име Назим Сулејмани, с.
Лопате, Куманово (1346)
Решение УП бр 12-9857 од 6 XI 1991 на име Виолета Карато-
шева, Скопје (1347)
Решение бр 14-7236 од 11 XII 1991 година, на име Оливера
Делова, Скопје (1348)
Чекови од бр 338498 до 338514, издадени од Комерцијална банка,
а д – Скопје на име Зоран Стојановски, Скопје (1349)
Тековна книшка бр 40704/17 и чекови од бр 446423 до 446430,
издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Мунир Јаковик,
Скопје (1350)
Чековна картичка бр 55156/15 и чекови од бр 489188 до 489192,
издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Љубе Атанасов-
ски, Скопје (1351)
Чекови од бр 277956 до 277961, издадени од Комерцијална банка
А Д – Скопје на име Љубиша Петровски, Скопје (1352)
Чекови од бр 523747 до 523766, издадени од Комерцијална банка
А Д – Скопје на име Лилијана Ефремовска, Скопје (1353)
Чекови од бр 200911 до 200920, издадени од Комерцијална банка
АД – Скопје на име Вера Калчиќ, Скопје (1354)
Свидетелство за завршено I клас земјоделски смер,
издадено од УСЦО „Јосип Броз Тито“ – Ресен на име Источки Н.
Јовче, с. Болно, Ресен (1355)
Работна книшка на име Благо Пецов, Радовиш (1356)
Чекови од бр 896385 – 894 и од бр 966516-96652-1039352-1039361,
издадени од Југобанка, А Д – Скопје, на име Јорданка Весковска, ул.
„С Османов“ бр 14, Куманово (1357)
Работна книшка на име Митре Грачески, Охрид (1358)
Работна книшка на име Суби Латифовски, с. Бидево, Струга (1360)
Работна книшка на име Хазби Абдули, Тетово (1361)
Работна книшка на име Михаил Ристов, Винаца (1362)
Работна книшка на име Алтанка Панева, Радовиш (1362)
Чековна картичка бр 1550424560 и чекови од бр 1173336 до
1173345, издадени од Југобанка – Филијала – Титов Велес на име Ката-
рина Пол – Јанева, Скопје (1363)
Чековна карта бр 98098-90 и чекови од бр 290076-290090, изда-
дени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Стеванка Ивановска,
Скопје (1364)
Чековна картичка бр 15397-54 и чекови од бр 234160 до 234169,
издадена од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Горѓи Сарџов-
ски, Скопје (1365)
Чек бр 428627, издаден од Комерцијална банка, А Д – Скопје на
име Елизабета Дајковска, Скопје (1366)
Чековна карта бр 03803/43 и чекови од бр 510166 до 510180,
издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Владимир Све-
тисав, Скопје (1367)
Чековна картичка бр 84025968 и чекови од бр 20869767 до
20869770, издадени од ЈИК банка – Целовна единица – Скопје на име
Видос Дилевски, Скопје (1368)
Решение УП бр 12-6171 од 21 VI 1989 година на име Мануел
Тасевски, Скопје (1369)
Решение УП бр 12-9255 од 19-X-1990 година, на име Искара
Фрчковска, Скопје (1381)

Чековна картичка бр 33479/19 и чекови од бр 328413 до 328418,
издадени од Комерцијална банка А Д – Скопје на име Лидија Шоптра-
јанова, Скопје (1370)
Чековна карта бр 84039756 издадена од ЈИК банка – Целовна
единица – Скопје на име Вељко Хришум, Скопје (1371)
Чековна карта бр 1915/90, издадена од Љубљанска банка – Ос-
новна банка – Скопје на име Вељко Хришум, Скопје (1372)
Чекови бр 165688, 165689 и 425696 од тековна картичка бр
73785-32, издадени од Комерцијална банка, А Д – Скопје на име
Митко Костадиновски (1373)
Чековна картичка бр 3506-43 и чекови од бр 488319 до 488329,
издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Лилјана Батала-
ковска, Скопје (1374)
Одобрение Уп бр 09-17099 од 30 VI 1969 година за изработка на
предмети од пластични маси на име Костанца Каратошева, Скопје
Чековна карта бр 39935-40 и чекови од бр 286407 до 286412,
издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Јелица Крстев-
ска, Скопје (1376)
Чекови бр 159284, 159293, 44501, 44502, 44506, 44513 до 44520,
издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Ласте Пешевски,
нас „Железничка станица“ бр 107, Куманово (1377)
Решение УП бр 14-1900 од 21 III 1990 година на име Сефери
Јонуз, с. Крушопек, Скопје (1378)
Чекови бр 55764, 55765, 55767 и од бр 491997 до 492007, издадени
од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Трипун Аврамовски,
Скопје (1379)
Чековна картичка бр 74436-89 и чекови бр 538138 и 538137,
издадени од Комерцијална банка, а д – Скопје на име Методија Трипу-
новски, Скопје (1380)
Тековна картичка на име Драги Соколов, ул „В Прке“ бр 10,
чинца (1404)

СОДРЖИНА

588	Решение за распишување на дополнителни из- бори	509
589	Програма за поттикнување на развојот на земјо- делството во 1992 година	509
590	Упатство за постапка за остварување на пра- вото на надоместок на дел од каматата	514
591	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на Драмскиот театар во Скопје	515
592	Одлука за именување претставник на опште- ствената заедница во Советот на Музејот на град Скопје	515
593	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Соборот на работните луѓе на УЦСО „Наум Наумовски Борче“ – Крушево	515
594	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на ОУ „Кире Гаврилоски-Ја- не“ – Прилеп	515
595	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на Институтот за тутун – При- леп	515
596	Одлука за именување претставник на Републи- ката во Советот на ЕМУЦ „Ристе Ристески – Ричко“ – Прилеп	515
597	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на ЦОУ „Моша Пијаде“ – Ко- чани	516
598	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на Ученичкиот дом „Доне Бо- жинов“ – Пробиштип	516
599	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип	516
600	Одлука за именување претставници на Републи- ката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Романовце – Куманово	516
601	Одлука за Методологијата за утврдување на вкупните пласмани на банките	516
602	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за апоенската структура и основните белези на вредносните бонови на Народната банка на Ма- кедонија	518
603	Одлука за утврдување на височината на мини- малниот износ на основачкиот фонд на банката што се основа	518
604	Одлука за пуштање во оптек на вредносни бо- нови на Народната банка на Македонија во апо- ени од 10 (X) единици	518
605	Одлука на Уставниот суд на Македонија У бр 195/91 од 22 април 1992 година	518